



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. _____ од _____ год.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 год.), и согласно член 118 став 3 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,187/13, 42/14, 44/2015, 129/15, 192/15 и 39/16), а постапувајќи по Барањето за целосен пренос под бр. 11-1949/1 од 07.04.2017 год на ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци, за Асфалтна база. Министерот за животна средина и просторно планирање го донесе следново:

РЕШЕНИЕ

За Целосен пренос на А – Дозвола за усогласување со оперативен план за ДГР ГЕОТЕХНИКА ДООЕЛ, Скопје на операторот ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци

Образложение

На ден 07.04.2017 година од страна на ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци, доставено е барање за целосен пренос на А- Дозвола за усогласување со оперативен план со пополнет образец со потпис и печат од страна на носителот на дозволата ДГР ГЕОТЕХНИКА ДООЕЛ, Скопје и превземачот на дозволата ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци . Согласно Договорот за Купопродажба склучен на ден 26.01.2017 и нотарската заверка направена на 28.02.2017 со број ОДУ реден број 47/17 , ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци е нов

сопственик на инсталацијата за која е издадена предметната дозвола. Согласно член 118 став 1 од Законот за животна средина и просторно планирање (“Службен весник на Република Македонија” бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14,44/15и 39/16) Министерот за животна средина и просторно планирање извршува целосен пренос на А-Дозвола за усогласување со оперативен план бр. 11-769/1од 23.01.2013 год , од операторот од која се пренесува дозволата ДГР ГЕОТЕХНИКА ДООЕЛ, Скопје, на операторот на кој се пренесува дозволата – ДГТ ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци .Имајќи го предвид погоре изнесеното се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение операторот може да изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена единствено во однос на задолжителните услови утврдени во дозволата, а кои не биле предвидени во Нацртот на дозволата или за кои операторот дал забелешки, а не биле прифатени од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Жалбата не го одложува извршувањето на решението.

МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Изработил: Фатос Балиу
Контролирал/Одобрил: Назим Алити
Согласен: в.д.Директор на управа за животна средина
Билјана Зефик

